

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Технологијата во наставата по германски јазик			
2.	Код	4FF204712			
3.	Студиска програма	Германски јазик и книжевност			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Филолошки факултет			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	втор			
6.	Академска година / семестар	2012/2013 1 семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Доц. д-р Валентина Илиева			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите ќе ги запознаат помошните програми за изведување на настава, онлајн платформата Моодле и најновите дигитални софтвери за изучување на германскиот јазик				
11.	Содржина на предметната програма: Помошни програми NetSupportSchool и eTalc, нивна примена и опции, онлајн платформата Моодле и најновите дигитални софтвери, кои ги опфаќаат сите четири јазични компетенци.				
12.	Методи на учење: предавање, презентации, примена на помошните програми за изведување на настава, онлајн работа со студентите, изработка и презентација на изработени проекти преку онлајн програмите и алатките. Симулација на час со компјутери.				
13.	Вкупен расположив фонд на време	156			
14.	Распределба на расположивото време	2+2+1			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	2	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	2	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		
		16.2.	Самостојни задачи	1	
		16.3.	Домашно учење		

17.	Начин на оценување		
17.1.	Тестови		30 поени
17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		50 поени
17.3.	Активност и учество		20 поени
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода	5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	80% присуство од наставата	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Германски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација	

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	http://italc.sourceforge.net/home.php	iTALC (Intelligent Teaching And Learning with Computers)		
	2.	http://www.netsupportschool.com/DE/index.asp	NetSupport School		
	3.	http://docs.moodle.org/19/de/Hauptseite	Моодле		
22.2.	Дополнителна литература				

	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	https://www.phfreiburg.de/fileadmin/d			
		ateien/imb/HPLernsoftware/Links.htm			
	2.				
	3.				